

КРАТКА БИОГРАФИЈА

1	ИМЕ		2.	ПОЛ
	<i>(презиме)</i>	<i>(име)</i>		(М)
	Тупанчески	Никола		
3	ДАТУМ И МЕСТО НА РАГАЊЕ		4	НАЦИОНАЛНОСТ
	19.12.1961; Охрид, Македонија			Македонец
5	РАБОТНА ПОЗИЦИЈА	Редовен професор, д-р; септември 2012 Раководител на Институтот за казнено право, 2013		
6	РАБОТНО ИСКУСТВО			
<p>- професор по казнено право (прв циклус на студии), меѓународно казнено право, економско казнено право, медицинско казнено право, криминална политика, компаративно казнено право, малолетничко казнено право, правда и внатрешни работи (втор циклус на студии – мастер студии);</p> <p>- изведување настава, спроведување испити на додипломски, постдипломски и докторски студии и раководење со сите активности на додипломските и постдипломските студиски програми од областа на казнено – правните науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје;</p> <p>- предавач на втор циклус на студии – мастер студии по интелектуална сопственост (IPRs Enforcement), University of Strasbourg (Centre for International Intellectual Property Studies) and the SS. Cyril and Methodius University (Iustinianus Primus Law Faculty), 2010-2011;</p> <p>- учество во предавања на постдипломските студии на Филозофскиот факултет во Скопје – Европски студии за интеграција, Полициската академија и магистерските студии по форензика на Природно – математичкиот факултет во Скопје;</p> <p>- учество во повеќе експертски комисии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, како и во Министерството за правда на Република Македонија во врска со реформскиот процес на македонското казнено законодавство;</p> <p>- инволвираност во Советот за судски реформи во рамки на Владата на Република Македонија;</p> <p>- ментор на магистерски тези и докторски дистертации;</p> <p>- член на Арбитражниот одбор на Меѓународниот арбитражен суд;</p> <p>- член на Уредничкиот совет во научното и практично списание "Општество и закон", Краснодарскиот универзитет МВД;</p> <p>- претседател на Македонското претставништво на Здружението на криминалисти и криминолози (Союз криминалистов и криминологов)</p>				
7	ПРЕТХОДНО РАБОТНО ИСКУСТВО	2009-2013 Раководител на постдипломските (мастер) студии од областа на казнено-правните науки 2008-2013 Продекан за меѓународна соработка 2001-2006 Постојан претставник во Групата на држави за спречување на корупцијата (ГРЕКО), Совет на Европа 1987-1988 - Основен суд во Охрид, Основното Јавно Обвинителство во Скопје (волонтерска практика)		

8	ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ	<p>Здружение на јавни обвинители, Република Македонија, правен експерт, изведување настава во рамките на различни проекти;</p> <p>Академија на судии и јавни обвинители, Academy for Training of Judges and Public Prosecutors правен експерт, изведување настава во рамките на различни проекти;</p> <p>OPDAT/ Амбасада на САД во Скопје – предавач во работните сесии во рамките на проектот „Успешна имплементација на новиот Закон за кривична постапка кај практичарите“;</p> <p>Нотарска комора на Македонија – надворешен правен експерт; придонес во научна конференција и објавување (поканет предавач), автор/ко-автор на професионални трудови објавени во професионалното правно списание „Нотариус“;</p> <p>Македонско здружение на правници – придонес во научна конференција и објавување (поканет предавач);</p> <p>Македонско здружение на млади правници – правен експерт (наслов на проект: „Зајакнување на судската практика во борбата против организираниот криминал и корупцијата“), автор/ко-автор на правни анализи и извештаи;</p> <p>ФООМ, Институт Отворено општество – член на одбор</p> <p>Коалиција „Сите за правично судење“ – член на надзорен одбор</p> <p>ХОПС (Опции за здрав живот) – правен експерт</p> <p>Транспарентност Македонија – правен експерт, значаен придонес во рамките на проектот „Медиумите и невладините организации против корупцијата“ итн.</p> <p>Центар за граѓански комуникации - придонес во научна конференција и објавување (поканет предавач);</p>	
9	ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ	- руски	течно говорење и пишување
		- англиски	течно говорење и пишување
		- албански	пасивно
10	КОНТАКТ		
	Електронска адреса:	tupanceski@yahoo.com	tupanceski@gmail.com
	Адреса на работа:	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје Бул. Гоце Делчев 96, 1000 Скопје, Република Македонија	
	Тел. број:	+389/2/31 17 244 ext.150	Факс: +389/2/32 27 549
	Домашна адреса:	Мирче Оровчанец, No. 9-8, 1000 Скопје, Македонија	
	Домашен број:	+389/2/306 36 35	Мобилен телефон: +389 70/22 20 18
11	ПЕЧАТЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ И ПУБЛИКАЦИИ:		
	<p>„Кривичен законик: интегрален текст: предговор, кратки објаснувања и регистер на поими, -2. Изменето и дополнето издание“, Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“, 2015;</p> <p>“Химическая кастрация в Македони и в сравнительном праве”, објавен труд за меѓународна конференција во Берлин, 16-19.12.2014</p> <p>„Кривичен законик: интегрален дел: предговор, кратки објаснувања и регистер на поими“, Скопје: Правен факултет „Јустинијан Први“, 2014;</p> <p>“Correlation of (non) applicability of the Penal Provisions to the Law on Public Procurement in procedures for Concessions and Public Private Partnership in the Republic of Macedonia” (co-author), Balkan Social Review, 2014</p> <p>“Medicine, Law and Human Rights – a symbiotic relationship” (co-author), Medicine and Law, World Association for Medicine and Law, 2014</p> <p>“The Illusionism of Macedonian Criminal Law Reform”, International Scientific Conference “ Rule of Law and Democracy”, Tetove, 2014</p> <p>“Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe, The current national drug strategy and drug legislation in RM” (co-author), Diogenis, Greece, 2013</p> <p>“The science of criminal law and its relationship with a number of other (new) science of crime”, Union of criminalists and criminologists, Moscow, Russia, 2013</p>		

“Intellectual Property Rights Violations an Overview”, Business in law, Moscow, Russia, 2013

“The Right to Die vs. the Value of Life – The Story about Euthanasia and Assisted Suicide”, (co-author), International Conference, Alba Iulia, Romania, 26th -28th of September 2013 “Dying and Death in 18th -21st Century Europe”, sixth edition, “Eastern and Western Ways of Dying and Death”, 2013

“Trading of Influence – Criminal Law Aspects” (co-author), International Jubilee Legal Conference, Faculty of Law, Veliko Trnovo, Bulgaria, 2012

„Медицинско казнено право“ (ко-автор), Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2012

“Administrative, Judicial and Criminal Law Enforcement of Intellectual Property” (co-author), University “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Law “Iustinianus Primus”, Skopje, 2012;

„Некои дилеми во врска со кривичното дело „злоупотреба на службената положба и овластување“ и одговорноста на нотарите“, Нотариус, бр. 19, Нотарска комора на Република Македонија, Скопје, 2012;

“Legal Protection of Public Procurement” (co-author), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Croatia, 2011

“Criminal Law aspects of Personal Data Protection” (co-author), IV International Conference of young Scientifics, Plovdiv, 2011

„Казнено право – посебен дел“, 5-то дополнето изд. (ко-автор), Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2011

“Medical Criminal Law - a challenge of the new era” (co-author), Proceedings from First International interdisciplinary conference „Bioethics – the sign of a new era: Bioethics, Media, Law and Medicine,” Ohrid, Macedonia, October, 2011;

„Квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавните набавки во РМ“, Девети квартален извештај, (ко-автор), Фондација Отворено општество - Македонија, Центар за граѓански комуникации, Скопје, 2011;

“The penal and the legal aspects of sexual abuse of children“, „Criminal Law: Roots, Realities, Transition to Sustainable Development”, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Law, Moscow, 2011;

“Trading in influence - the criminal aspects” (co-author), Pravni fakultet za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Serbia, 2011;

„Јавно право“ – учебник за трета година - правна, економска и трговска струка во Средното економско училиште "Васил Антевски - Дрен" – Скопје, 2010;

“The Penal and the Legal Aspects of Sexual Abuse of Children” (co-author), Kopaonik, Serbia, 2010

„Клеветата и навредата - од инкриминација до декриминализација“, (ко-автор), Здружение на новинарите на Република Македонија, Скопје, 2009;

„Право и јавно здравство“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2009;

„Правниот систем и домашните казнено-правни аспекти“, (ко-автор), Скопје, 2009;

“Euthanasia and Physician – Assisted Suicide: A Theoretical and Comparative View” (co-author), International Conference “Dying and Death in 18th -21st Century Europe, sixth edition, “Eastern and Western Ways of Dying and Death”, Romania, 2009

„Република Македонија и ГРЕКО - група на држави за борба против корупцијата“, 2006;

Автор и ко-автор на повеќе од 80 научни трудови објавени во национални и меѓународни списанија

12

НАСТАВНО – НАУЧНА ДЕЈНОСТ

2013 – раководител на Институтот за казнени науки

2009 – раководител на Колегиумот на мастер студии по казнено право;

2008 - Продекан за меѓународна соработка на Правниот факултет “Јустинијан Први“ во Скопје

2012 - редовен професор, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

2007 – вонреден професор, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

2003 – доцент на научната област казнено право и криминологија, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

1998 - 2002 – докторска дисертација со наслов: „Даночното затајување во споредбеното право и во правото на Република Македонија“ на Државниот Универзитет „Ломоносов“, Москва, Русија, одбранета во 2002 година.

1995 – магистерски труд на Правниот факултет “Јустинијан Први“ со наслов: „Противправно заземање земјиште во државна сопственост“

1988 – помлад асистент на научната област казнено право и криминологија на Правниот факултет “Јустинијан Први“ со наслов: „Противправно заземање земјиште во државна сопственост“

13	УЧЕСТВО ВО НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ			
	Учество на 19-тиот (светски) конгрес по казнено право на тема: „Информатичкото општество и казненото право, Меѓународна асоцијација за казнено право (АИДП), Рио де Женеиро, Бразил, август- септември, 2014			
	Учество на меѓународна конференција на тема „Германското и руското казнено право“, Универзитет Потсдам, Берлин, Германија, декември, 2013			
	Учество на меѓународна конференција на тема „Развојот и трендовите во законодавството за дрогите во Југоисточна Европа“, Солун, Грција, 2013			
	Учество на меѓународна конференција на тема „Криминалитетот во Европа“, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, мај, 2012			
	Учество на третиот Меѓународен форум за сузбивање на криминалитетот и меѓународното казнено право, на тема „Тероризмот во епохата на глобализација:основни тенденции и проблеми во неговото сузбивање“, Пекинг, Кина, декември, 2011			
	Учество како предавач на работните сесии во рамки на проектот „Кривичноправна одговорност на правните лица“, Академија за судии и јавни обвинители, Проект за поддршка на Академијата за судии и јавни обвинители, Human Dynamic, финансирано од страна на ЕУ, ноември-декември, 2011			
	Учество како правен експерт на тркалезните маси во рамки на проектот „Транспарентност во финансирањето на политичките партии“, во организација на Транспарентност Македонија и ФООМ (презентирање на првиот периодичен извештај од истражувањето во рамките на проектот и утврдување насоки за натамошни активности за зголемување на транспарентноста во финансирањето на политичките партии во РМ, Скопје, ноември, 2011; презентирање на годишниот извештај од истражувањето во рамки на проектот и утврдување насоки за натамошни активности за зголемување на транспарентноста во финансирањето на политичките партии во РМ), Скопје, февруари, 2012			
	Учество како правен експерт во проектот „Креирање предлози за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки“, Центар за граѓански комуникации, Скопје, 2011			
	Учество како правен експерт во меѓународниот проект за „Зајакнување на судската практика во борбата против организираниот криминал и корупцијата“, Македонско здружение на млади правници, Скопје, 2010-2011			
	Учество на Вториот Меѓународен конгрес „Настава по право и здравство: Курсеви за право, човекови права и грижа за пациенти, Институт Отворено општество – програма за јавно здравство/Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2010			
	Член на работна група на научно-истражувачки проект меѓу Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и Правен факултет, Универзитет на Загреб, 2009			
	Учество во меѓународниот проект „Преку ЕУ стандардите на авторското и сродните права“, Темпус, 2005-2007			
	Учество во меѓународниот проект „Заштита на сведоците и соработниците на правдата за жртвите во домашното и меѓународното право, Меѓународна организација за миграции – ИОМ, 2006			
14	СЕМЕЕН СТАТУС	Оженет	Име на сопругата	Г-ѓа Ели Тупанческа
15	ДРУГО	татко на две деца		